

Службен весник

на Република Македонија

Број 121

20 јули 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3587. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2016 година.....	3	3595. Одлука за престанок на важење на Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	7
3588. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2016 година	4	3596. Одлука за престанок на важење на Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	7
3589. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Чаир	5	3597. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на трошоците за акредитација и надоместоците за работа на надворешните оценувачи.....	7
3590. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Македонска Каменица.....	5	3598. Одлука за изведување на вежбова активност „JOINT REACTION 2015“ во Република Македонија	7
3591. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Маврово и Ростуше	5	3599. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за европски прашања.....	8
3592. Одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје....	5		
3593. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на техногена минерална суровина (троска) на локалитетот “Баш Колиби“, Општина Велес.....	6		
3594. Одлука за ставање на нацрт за изменување и дополнување на водостопанската основа на Република Македонија на јавна стручна расправа.....	6		

	Стр.		Стр.
3600. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи	8	3614. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите од областа за заштита на децата	13
3601. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен инспекторат за градежништво и урбанизам	8	3615. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица	15
3602. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна комисија за спречување на корупција	8	3616. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	15
3603. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Битола	8	3617. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	16
3604. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда Основен суд Дебар	9	3618. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	16
3605. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен архив на Република Македонија	9	3619. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели	17
3606. Одлука за дополнување на Одлуката за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	9	3620. Правилник за начинот на спроведување на полагањето на стручниот испит	17
3607. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи	9	3621. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информациите во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги	20
3608. Решение за изменување на Решението за определување членови на Комисијата за утврдување на репрезентативноста	10	3622. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	40
3609. Програма за изменување и дополнување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година	10	3623. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево	40
3610. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2015 година	11	3624. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	41
3611. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите за заштита на растенијата	11	3625. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуроидзел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1)	41
3612. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимација на инспектор како и начинот на издавање и одземање	11	3626. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45
3613. Решение за дополнување на Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствена способност за поседување и носење на оружје	12	3627. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45
		3628. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46

	Стр.		Стр.
3629. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46	3631. Решение од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	47
3630. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46	3632. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	47
		3633. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2015 година.....	47
		Огласен дел.....	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3587.

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2016 година.

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Македонија, на општините во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и градот Скопје во износ од 12%.

Член 3

Променливиот дел на средства за општините во Република Македонија се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Македонија се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EF_n}{BZ_n} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_n}{P_n} \cdot P_i + \frac{0,08 \cdot EF_n}{BNM_n} \cdot BNM_i, \text{ каде}$$

Di - претставува дотација која се распределува на општината;

EFn - претставува вкупен променлив (варијабилан) износ на средства кои се распределуваат по општини;

BZn - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители во отделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

Pn - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на отделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMn - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во отделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 4

Променливиот дел на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот Скопје од член 2 од оваа уредба се распределува во однос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во градот Скопје се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EF_{so}}{BZ_{sk}} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_{so}}{P_{sk}} \cdot P_i + \frac{0,08 \cdot EF_{so}}{BNM_{sk}} \cdot BNM_i$$

Di - претставува дотација која се распределува на општината во градот Скопје;

EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат за општините во градот Скопје;

BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители на општината во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика.

Psk - претставува површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на отделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMSsk - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во отделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-6122/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3588.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот Скопје во 2016 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2016 година финансирање на пренесените надлежности од областа на културата ќе се врши во раздел 18010, Потпрограма A2 - пренесување на надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на градот Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.

Член 4

Распределбата на средствата за блок дотации во 2016 година ќе се врши според следните критериуми:

- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини

- трошоци за реализирање на дејностите од областа на културата според вкупната површина на објектите во кои се сместени локалните установи во општината

- реализирање на дејностите од областа на културата

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$\text{БДК} = \sum \text{БДо} \quad \text{каде} \quad o = 1, 2, \dots, x$$

$$\text{БДо} = \text{Тбпо} + \text{ТДКо}$$

$$\text{Тбпо} = \sum \text{Ибплуо}$$

$$\text{ТДКо} = (\text{ТДК1} + \text{ТДК2} + \text{ТДК3}) + \sum \text{ТДКЛЗо}$$

$$\text{ТДК1} = \text{СДк1} / \text{ВПОлуо}$$

$$\text{ТДк2} = \text{СД К2} / \text{ВПОлуо}$$

$$\text{ТДК3} = \text{СД К3} / \text{ВПОлуо}$$

$$\text{ТДКЛЗо} = \text{ИСДК} / \text{БО}$$

БДК – вкупна блок дотација за култура
x – број на општини што се финансираат со блок дотации

БДо – вкупна блок дотација за општина
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во општината

ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината

Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се определуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија бр. 41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу Министерството за култура и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата).

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музиката и сценско-уметничката дејност

ТДК3 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музејската дејност

ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема национални и локални установи од областа на културата

СДК1-средства за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

СДК2- средства за дејноста на локалните установи од областа на музиката и сценско уметничката дејност

СДК3- средства за дејноста на локалните установи од областа музејската дејност

ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се сместени локалните установи од областа на културата во општината

ИСДК – износ на средствата за дејноста култура во општините во кои нема локални установи од областа на културата

БО – број на општини во кои нема национални и локални установи од областа на културата.

Член 5

Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика договорена со Министерството за финансии.

Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена да ги повлечат по претходно подготвена програма.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-6317/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3589.

Врз основа на член член 13 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на Општина Чаир се пренесува во сопственост, без надомест, недвижна ствар-објект спортска сала „Партизан“ со површина од 2587м2, евидентирана во Имотен лист бр.93843, лоцирана на ул. „Цон Кенеди“ бб во Скопје на КП 3959, КО Чаир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5657/2
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3590.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на општина Македонска Каменица се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП број 4568/1, КО Каменица, дворно место со површина од 5658 м2, КП број 4568/1, КО Каменица,

земјиште под зграда со површина од 1623 м2, евидентирани во Имотен лист број 589, односно вкупна површина од 7281 м2, согласно Извод од Детален урбанистички план „блок 6“, донесен со Одлука број 09-1912/2, од 23.12.2013 година од Совет на општина Македонска Каменица, за градежна парцела број 6.03, наменета за доградба на постоечки објект детска градинка за ДОМ за деца со посебни потреби.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6083/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3591.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на општина Маврово и Ростуше се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со површина од 449 м2, кое се наоѓа на дел КП бр.1903 КО Маврово запишана во Имотен лист бр.100348, согласно Извод од АУП бр.10-44/15 од 26.5.2015 година за Г.П. 22.1, КП бр.1903/2 КО Маврово, усвоен со Решение на градоначалникот бр.10-44/15 од 26.5.2015 година, заради изградба на големи трговски единици-пазар.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од ставот 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6214/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3592.

Врз основа на член 13, став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесуваат во сопственост без надоместок недвижни ствари - објекти, евидентирани во Имотен лист број 68179, кои се наоѓаат на КП бр.19/1, КО Мацари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Зграда бр.1, влез 1, кат - ПР, бр.1, намена на посебниот дел од зграда - ДПД, во површина од 683 м²;
- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПО-1, бр.5, намена на посебен дел од зграда - П, во површина од 174 м²;
- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПО-2, бр.6, намена на посебен дел од зграда - П, во површина од 11 м²;
- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПР, бр.2, намена на посебен дел од зграда - ДПД, во површина од 21 м²;
- Зграда бр.1, влез 3, кат - ПО-1, бр.7, намена на посебен дел од зграда - П, во површина од 71 м²;
- Зграда бр.1, влез 3, кат - ПР, бр.3, намена на посебен дел од зграда - ДПД, во површина од 10 м²;
- Зграда бр.1, влез 4, кат - ПР, бр.4, намена на посебен дел од зграда - ДПД, во површина од 236 м²;
- Зграда бр.1, влез 4, кат - ПР, бр.4, намена на посебен дел од зграда - ПП, во површина од 67 м²;
- Зграда бр.1, влез 5, кат - ПО-1, бр.8, намена на посебен дел од зграда - П, во површина од 150 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6269/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3593.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНОГЕНА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА (ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАШ КОЛИБИ“, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Концесијата за експлоатација на техногена минерална сировина (троска) се доделува во функција на експлоатација на техногената минерална сировина (троска) на локалитетот „Баш колиби“, општина Велес.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација техногена минерална сировина (троска) на локалитетот „Баш колиби“, општина Велес е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на техногената минерална сировина (троска) на локалитетот „Баш колиби“, општина Велес.

Концесијата за експлоатација на техногената минерална сировина (троска), ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на техногена минерална сировина (троска) ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6270/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3594.

Врз основа на член 64 став (2), а во врска со член 65 став (3) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОСНОВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА СТРУЧНА РАСПРАВА

Член 1

Со оваа одлука Нацртот за изменување и дополнување на Водостопанската основа на Република Македонија за акумулација Јагмулар на река Брегалница, се става на стручна расправа.

Член 2

Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да ја спроведе оваа одлука, согласно член 64 став (3) од Законот за водите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6305/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3595.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6389/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3596.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6390/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3597.

Врз основа на член 243 став (7) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14 и 10/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА НАДВОРЕШНИТЕ ОЦЕНУВАЧИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на трошоците за акредитација и надоместоците за надворешните оценувачи, бр.08-159/1 од 30.06.2015 година, донесена од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6446/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3598.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JOINT REACTION 2015“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вежбовната активност „JOINT REACTION 15“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), ќе се одржи во Република Македонија, во Центарот за управување со кризи, во периодот од 20.07.2015 до 24.07.2015 година, со цел зголемување на соработката и интероперабилноста помеѓу земјите од регионот за благовремено и ефективно ангажирање и развивање на сили и средства за спасување од катастрофи.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за финансии - Царинската управа и Црвениот крст на Република Македонија.

3. Финансиските трошоци за подготовките, организацијата и реализацијата на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана, а просториите и материјално-техничките средства ги обезбедува Центарот за управување со кризи.

4. Подготовките и организацијата на вежбовната активност, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6450/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3599.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Секретаријат за европски прашања бр. 09- 2629/3 од 26.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/2
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3600.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи бр. 09-2272/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/3
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3601.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ-ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бр. 09-951/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/4
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3602.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна комисија за спречување на корупција бр. 09-1968/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/5
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3603.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Битола бр. 09 - 958/3 од 26.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/10
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3604.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ОСНОВЕН СУД ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Дебар бр. 09-2540/3 од 26.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/11
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3605.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен архив на Република Македонија бр. 09-2414/3 од 26.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6755/12
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3606.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Одлуката за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 195/2014), во членот 1, Табелата се дополнува со нов ред кој гласи:

Илинден вон градежен	10330	2722/2	Барбарево	гнз	16 м ²	Република Македонија
-------------------------	-------	--------	-----------	-----	-------------------	-------------------------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6772/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3607.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари во касарна „Илинден“ лоцирани на КП 1568/2, КО Чаир, запишани во ИЛ бр. 92499, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда/ друг објект 11, намена на зграда Б4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 1.472 м²;

- број на зграда/ друг објект 13, намена на зграда Б4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 1.472 м² и

- број на зграда/ друг објект 14, намена на зграда Б4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 1.427 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7247/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3608.

Врз основа на член 213-б став 3 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА

1. Во Решението за определување членови на Комисијата за утврдување на репрезентативност бр.23-843/4 од 12 јули 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), во став 1 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

„- Горан Нешевски, од Министерство за труд и социјална политика

- Блерим Златку, од Министерство за економија“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6444/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3609.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.194/14) по точката 8. „ХЕМОФИЛИЈА“ се додава нова точка 9. „ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕДИЦИНА“, која гласи:

„9. ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕДИЦИНА.

Во програмата се планира ослободување од партиципација за основен пакет прегледи во службите за спортска медицина (партиципацијата е 80,00 ден.), за млади лица на возраст од 14-29 години кои ќе се занимаваат со рекреативни спортски активности.

Прегледите ќе се реализираат со упат од матичен лекар, во служби за спортска медицина, и тоа:

1. Здравствен дом Скопје
2. Медицински факултет Скопје
3. Здравствен дом Гостивар
4. Здравствен дом Прилеп
5. Здравствен дом Битола
6. Здравствен дом Струга
7. Здравствен дом Кавадарци
8. Здравствен дом Струмица

Целта на ослободувањето на партиципација на прегледи во служби за спортска медицина е да се подигне свесноста кај младите дека прегледите на спортска медицина се подеднакво важни за заштита на здравјето како и самата спортска рекреативна активност.

Многу е важно младите да ги следат препораките на лекарите за тоа кој вид на спортска активност им одговара според здравствената состојба и физичката подготвеност, за да можат навистина да ги почувствуваат здравствените придобивки од спортската рекреација“.

Во Делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во точката 6. во табелата износот „6.600.000,00“ се заменува со износот „6.000.000,00“.

По точката 8. се додава нова точка 9., која гласи:

„9. За прегледи во служби за спортска медицина од точка 9 од оваа Програма потребни се средства за:

9	Партиципација за прегледи во служби за спортска медицина (за млади лица од 14-29 години) 80,00 денари	600.000,00
---	--	------------

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6547/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3610.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.7.2015 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕ-
НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА****I**

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.194/14), во делот III став 1 во табелата во точка 1 потточка 1.2 во колоната „Количина и единична мерка“, бројот „6000“ се заменува со бројот „9300“, а во колоната „Износ (денари)“, износот „6.000.000,00“ се заменува со износот „7.000.000,00“.

Потточката 1.3 се брише.

Во ставот 3, бројот „6000“ се заменува со бројот „9300“.

Ставот 4 се брише.

2. Во делот IV во ставот 1 зборовите „потточка 1.1 и 1.3“ се заменуваат со зборовите „потточка 1.1“, зборовите „склучени договори“ се заменуваат со зборовите „склучен договор“, а зборот „извршители“ се заменува со зборот „извршител“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6904/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3611.**

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13 и 10/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРОЦЕДУРАЛНИТЕ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ОДОБРУВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА****Член 1**

(1) Во Правилникот за процедуралните правила за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрување на производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/10), во членот 2 во став (1), зборовите „преку обработка на податоците содржани во документацијата“ се заменуваат со зборовите „врз основа на обработената документација од страна на Фитосанитарната управа, доставена од правното лице до Фитосанитарната управа“.

(2) Во ставот (2) зборот „придружна“ се заменува со зборот „обработена“.

(3) По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Извештајот за потврдување на стручните работи во постапките за одобрување на производите за заштита на растенијата задолжително треба да содржи објаснување за донесените предлози и мислења.“

(4) Во ставот (3) кој станува став (4), алинеја 4 се менува и гласи:

„- предлог за одобрување на други производи за заштита на растенијата“.

(5) Алинејата 5 се менува и гласи:

„-предлог за одбивање на други производи за заштита на растенијата“.

(6) Алинејата 6 се менува и гласи:

„- предлог за одобрување на паралелен производ за заштита на растенијата“.

(7) По алинеја 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:

„- предлог за одбивање на паралелен производ за заштита на растенијата“.

(8) Алинеите 10 и 11 се бришат.

Член 2

(1) Во членот 3 став (1) се менува и гласи:

„(1) Стручната комисија своите наоди и проценки од член 2 став (4) на овој правилник ги доставува до Фитосанитарната управа во вид на извештај во писмена форма.“

(2) Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Записникот од работата на стручната комисија се усвојува на првата наредна седница.“

(3) Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Извештајот ги содржи мислењата и предлозите од член 2 став (4) на овој правилник и се усвојува во период не подолг од десет работни дена од денот на одржување на седницата.“

Член 3

(1) Во членот 4, по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Седниците за работата на стручната комисија ги закажува претседателот на комисијата.“

(2) Ставот (2) кој станува став (3), се менува и гласи:

„(3) Седниците се одржуваат во седиштето на Фитосанитарната управа, во зависност обемот на работа, најмалку шест пати годишно, а по потреба и повеќе пати.“

(3) Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-37/5
1 јуни 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

3612.

Врз основа на член 19 став (4) од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ 88/08, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14 и 33/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

Прилог

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспектор како и начинот на издавање и одземање.

Член 2

Образецот на легитимацијата на инспекторот е со димензии 6,5 x 10 см, изработена од кожа со кафеава боја.

На првата внатрешна страна на легитимацијата на инспекторот во горниот дел стои: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во средина грбот на Република Македонија на метална површина во златно жолта боја, и во долниот дел е испишан текст: „Легитимација на инспектор за шумарство и ловство“.

Втората внатрешна страна на легитимацијата на инспекторот изработена е на хамер хартија со светло-жолта боја и е заштитена со пластична фолија. Во горниот дел стои: Државен инспекторат за шумарство и ловство, на средина има место за фотографија во боја со димензии 3 x 3,5 см, а под неа се впишуваат податоци за име и презиме на инспектор, регистарски број на легитимацијата, датум, потпис на директорот на Државен инспекторат за шумарство и ловство и место за печат.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата на инспекторот има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка и за тоа го известува директорот на Државниот инспекторат за шумарство и ловство кој му издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:
- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на имателот.

Член 6

Легитимацијата што се одзема, враќа или се заменува, се поништува.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор ("Службен весник на Република Македонија" број 23/98).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-7804/1
9 јули 2015 година
Скопје


Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прва внатрешна страна
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ИНСПЕКТОР ЗА
ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

Втора внатрешна страна
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО



Име и презиме
Бр. _____ Дата _____

Директор на државен инспекторат за шумарство и ловство

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3613.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 и 164/13), министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи, донесоа

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

1. Во Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје („Службен весник на Република Македонија“, бр. 83/07, 87/12 и 116/13) по точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12. Здравствена станица „Железара“ - Скопје.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-43824/1
24 јули 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Митко Чавков**, с.р.

Бр. 11-5569/2
24 јуни 2015 година
Скопје

Министер
за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3614.

Врз основа на член 206 став (4) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15) и член 45 став (8) од Законот за Инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 157/11, 147/12 и 33/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОД ОБЛАСТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите од областа за заштита на децата (во натамошниот текст: легитимација).

Член 2

Легитимацијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрок во осенчена окер боја, пластифицирна со 175 микронска фолија со димензии 90 X 55 мм, која е сместена во дводелен кожен повез со сино зелена боја, и секој дел е со големина 75 X 105 мм.

Легитимацијата од став 1 на овој член се издава на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата е сместена во десната страна од кожниот повез, под прозирна пластична фолија.

Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел е грбот на Република Македонија, под него е испишан текстот: „Република Македонија“, а под него е испишан текстот: „Министерство за труд и социјална политика“, во средината од десната страна е испишан текстот „Службена легитимација“, а под него е испишан текстот: „Инспектор за заштита на децата“, од левата страна има место за фотографија со димензии 24мм x 22 мм, под нив има место за впишување на податоци за името и презимето на инспекторот за заштита на децата и работното место.

Задната страна на образецот содржи: адреса на живеење и единствен матичен број на инспекторот, датум на издавање и регистарски број на легитимацијата, под овој текст се впишува крвната група на инспекторот, потпис на министерот и печат на Министерство за труд и социјална политика.

На внатрешната лева страна од кожниот повез се наоѓа метална значка која е изработена од метал-позлатен месинг, со кружен облик каде што крајните точки од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 мм.

Во средината на значката е втиснат грбот на Република Македонија, а околу грбот е испишан текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА- СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“. Во долната половина во средината е втиснат бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијата.

Член 4

Инспекторите ја употребуваат легитимација само за време на вршење на инспекцискиот надзор.

Член 5

За издадените и одземените службени легитимации министерството води евиденција во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден број, име и презиме на инспекторот, ЕМБГ, работно место, крвна група на инспекторот, датум на издавање на службената легитимација, регистарски број и број на службената легитимација, датум на одземање или замена, како и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.

Член 6

Легитимацијата има важност сè додека лицето на кое му е издадена има статус на инспектор за заштита на децата.

На барање на инспекторот, легитимација му се заменува со нова најдоцна за пет дена, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата е изгубена или кога инспекторот ги сменил податоците кои се впишани во легитимацијата.

Член 7

Службените легитимации кои се вратени или заменети се поништуваат.

Член 8

На носителот на легитимацијата на кој ќе му престане работниот однос или ќе биде распореден на друго работно место, му се одзема легитимацијата најдоцна за 24 часа.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот, начинот на издавање, употреба и одземање на службената легитимација и евиденцијата на издадените и одземените службени легитимации на инспектори за вршење надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/13).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-6635/1
15 јули 2015 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Прилог

	
Република Македонија	
Министерство за труд и социјална политика	
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
Инспектор за заштита на децата	
фотографија 24мм x 22мм	(име и презиме)
	(работно место)

Адреса на живеење _____		
ЕМБГ _____		
Датум	на	издавање

Регистарски број на Легитимацијата		
_____	М.П.	Министер за труд и социјална политика
крвна група на инспекторот		



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3615.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 18 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13 и 15/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08 и 72/13), во точката 3 став 1, зборовите: „капиталот или во правата на глас на правното лице остварено од лице“, се заменуваат со зборовите: „правно лице којашто се остварува“.

2. Во точката 4, алинејата 2 се менува и гласи:

„- правните лица и лицата коишто се членови на органите на надзор и/или управување во тие правни лица;“

3. Точката 5 се менува и гласи:

„5. За потребите на точка 2 став 1 алинеја 2 од оваа одлука, како поврзани лица се сметаат најмалку следниве лица:

- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едното лице во последните дванаесет месеци, произлегуваат од трансакции со другото лице;

- изложеноста одобрена на едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од другото лице или дадена друга форма на обезбедување од другото лице - давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето;

- значаен дел од производите/услугите на едното правно лице се купуваат од другото лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги;

- постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на едното правно лице ќе предизвика финансиски проблеми кај другото лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото правно лице, или

- две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што, во случај на достапност на тој извор, не може лесно да се најде друг извор на средства.

Две или повеќе лица коишто исполнуваат еден или повеќе од критериумите наведени во ставот 1 од оваа точка може да не се сметаат за поврзани лица доколку банката има неспорни докази дека лицето ќе може навреме да најде други извори на финансирање или други деловни партнери, со што ќе ги надмине финансиските проблеми предизвикани од поврзаноста од ставот 1 од оваа точка.

4. Во точката 8 зборовите: „согласно со одредбите на Законот за банките“, се заменуваат со зборовите: „бидејќи се поврзани на начин којшто е сличен на случаите определени со оваа одлука“.

5. За изложеностите одобрени до влегувањето во сила на оваа одлука, банките се должни да се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 март 2016 година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-1/2015
16 јули 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3616.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Наталија“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Наталија“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 28,28 г, чистота на среброт од 26,16 г, во овална форма со димензии 30 x 50 мм, полирана со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензија 2,6 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан

грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“.

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е претставена слика на света Наталија од Никомидија - ранохристијанска маченичка (почеток на IV век), сопруга на маченикот Адријан од Никомидија. На долниот дел е прикажана црквата на светиот маченик Адријан и преподобна Наталија, која се наоѓа во областа Добрјански (Русија), изградена на бреговите на реката Кама. На десната страна е прикажано семејство ежови - симбол на името на Наталија. На левата страна е вметнат црвен кристал „сваровски“, кој го претставува среќниот камен на Наталија (хелиотроп - крвав камен). На десната страна е напишано името „Наталија“ (на македонски и на руски јазик), а на левата страна се прикажани натписите: „Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-3/2015
16 јули 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3617.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Наталија“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-3/2015 од 16 јули 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-4/2015 од 16 јули 2015 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-4/2015
16 јули 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3618.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Олга“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Олга“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 28,28 г, чистота на среброт од 26,16 г, во овална форма со димензии 30 x 50 мм, полирана со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензија 2,6 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“.

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е претставен ликот на светата равноапостолна Олга, сопруга на киевскиот велики кнез Игор. Кнегињата Олга била првата жена владетел во Русија и првата владетелка на Русија која го прифатила христијанството. Таа била канонизирана како прва руска светителка од православната црква. На десната страна е прикажан леопард - симболот на св. Олга. На левата страна е вметнат жолт кристал „сваровски“, кој го претставува среќниот камен на Олга (килибар). На десната страна е напишано името „Олга“ (на македонски и на руски јазик), а на левата страна се прикажани натписите: „Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-5/2015
16 јули 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3619.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Олга“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-5/2015 од 16 јули 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-6/2015 од 16 јули 2015 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/X-6/2015
16 јули 2015 година
Скопје

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ**

3620.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска со член 36 став (7) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014 и 44/2015), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 9 јули 2015 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ**

I. Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полагање на стручниот испит за вршење на стручен надзор (во натамошниот текст: стручниот испит) кој треба да го полагаат вработените во стручната служба на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) кои согласно актот за ситематизација на работите и задачите во стручната служба на Агенцијата имаат надлежност да вршат стручен надзор согласно Законот за електронските комуникации.

Член 2

(1) Стручниот испит го спроведува Комисија за спроведување на стручен испит (во натамошниот текст: Комисија), формирана од Директорот на Агенцијата.

(2) Членовите на Комисијата од стручната служба на Агенцијата, треба да бидат од редот на раководни административни службеници и тоа од нивоата Б1 и Б2 согласно актот за ситематизација на работите и задачите во стручната служба на Агенцијата.

(3) Комисијата може да има и секретар кој ќе биде административната поддршка на Комисијата.

II. Начин на полагање на стручен испит**Член 3**

Денот, месецот и часот на одржување на стручниот испит се објавува на огласната табла на Агенцијата, веб страната на Агенцијата и преку е-пошта директно на лицата кои ќе го полагаат стручниот испит.

Член 4

Стручниот испит се спроведува во два дела и тоа: писмено и усно.

Член 5

На писмениот дел од стручниот испит можат да присуствуваат само претседателот, членовите и секретарот на Комисијата и кандидатите што полагаат.

Член 6

(1) Писмениот дел од стручниот испит претставува тест составен од прашања, со избор на еден од повеќе понудени одговори.

(2) Кандидатот кој во определеното време не го изработил тестот го предава на Комисијата во состојба во која го изработил.

(3) Времетраењето за полагање на писмениот дел на стручниот испит изнесува 90 минути.

(4) Писмениот дел на стручниот испит се смета за положен, доколку кандидатот освои минимум 70% од максималниот број на бодови.

Член 7

(1) Пред да се премине на усниот дел од стручниот испит, членовите на Комисијата ги прегледуваат писмените задачи и ги оценуваат со оценка „положил“ или „не положил“.

(2) Писмениот дел од стручниот испит е елиминаторен.

(3) Кандидатот кој на писмената задача е оценет со „не положил“ не може да го полага усниот дел од стручниот испит.

Член 8

(1) Усниот дел од стручниот испит се полага најдоцна пет дена од денот на одржување на писмениот испит.

(2) Испитувањето на кандидатот може да трае најмногу 45 минути.

(3) На усниот дел од испитот може да присуствуваат само претседателот, членовите, секретарот на Комисијата и кандидатите што полагаат.

(4) Ако некое од присутните лица на стручниот испит го нарушува редот и дисциплината, тоа може да биде и отстрането.

Член 9

(1) Усниот дел од стручниот испит се состои од одговарање на поставени прашања од Програмата за полагање на стручен испит.

(2) Усниот дел на стручниот испит се смета за положен, доколку кандидатот одговори на минимум 70% од поставените прашања.

(3) Кандидатот кој нема да го положи усниот дел од стручниот испит се смета дека целосно не го положил стручниот испит.

Член 10

(1) Кандидатот кој нема да дојде во определениот ден да го полага стручниот испит или ќе дојде а од оправдани причини нема да го полага, се смета дека стручниот испит не го полагал.

(2) Кандидатот кој го започнал полагањето на стручниот испит, ја примил писмена задача или прашања од усниот дел од стручниот испит и без оправдани причини се откаже, се смета дека стручниот испит не го положил.

Член 11

(1) Полагањето на стручен испит може да се одложи од оправдани причини (болест, несреќа, смртен случај или др.) поради кои е спречен да го продолжи полагањето на стручниот испит.

(2) Молбата за продолжување на одложениот стручен испит се поднесува најдоцна до осум дена од денот кога кандидатот требало да полага.

(3) За продолжување на стручниот испит одлучува Комисијата со решение.

(4) Приговор против решението на Комисијата со кое се одбива молбата за продолжување на стручниот испит се поднесува до директорот на Агенцијата.

(5) По одобреното продолжување на стручниот испит, кандидатот не го полага оној дел од испитот што го полагал до одлагањето.

Член 12

Кандидатот кој не го положил стручниот испит, може повторно целосно да го полага по истекот на шест месеци од денот на последното полагање.

Член 13

(1) За време на стручниот испит секретарот на Комисијата води записник за секој кандидат поодделно и тоа посебен записник за писмениот и посебен за усниот дел од стручниот испит.

(2) Во записникот се внесува: датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот, составот на Комисијата, времето на започнување и завршување на стручниот испит, испитните прашања и оценката за стручниот испит.

(3) Кон записникот се приложува и писмената задача на кандидатот.

(4) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Комисијата.

Член 14

(1) По завршување на стручниот испит, претседателот на Комисијата веднаш им го соопштува резултатот од испитот на кандидатите, а ако тоа не е можно, најдоцна до три дена од денот на завршување на стручниот испит.

(2) Кандидатите кои го положиле стручниот испит добиваат потврда за положен стручен испит, потпишана од претседателот на Комисијата.

(3) Потврдата за положен стручен испит треба да ги содржи следните елементи:

- име и презиме
- датум и место на раѓање,
- степен на образование
- датум кога е положен стручниот испит,
- област за вршење на стручен надзор,
- број и датум на издавање на потврдата,
- место за печат и потпис.

III. Програма за полагање на стручен испит

Член 15

Стручниот испит се полага согласно Програмата за полагање на стручен испит, која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 16

(1) Програмата за полагање на стручен испит ја сочинуваат прашања од следните области:

- Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него;
- Закон за општата управна постапка;
- Закон за прекршочна постапка;
- Закон за заштита на личните податоци и
- Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Прашањата за стручниот испит ги составува Комисијата за полагање на стручен испит, согласно Програмата за полагање на стручен испит од ставот (1) на овој член, а притоа треба да се имаат предвид надлежностите на секторот односно одделението за кои што се врши стручниот надзор.

IV. Начин на водење и евиденција на спроведените стручни испити од страна на Комисијата

Член 17

За спроведените стручни испити Комисијата води евиденција во посебен регистар.

Евиденцијата треба да содржи податоци за секој кандидат кој полагал стручен испит и тоа:

- име и презиме на кандидатот кој полага стручен испит,
- адреса на живеалиште по л.к
- единствен матичен број на граѓанинот,
- датум на спроведување на стручниот испит,
- оценка од спроведениот стручен испит,
- број и датум на издадена потврда за положен стручен испит за вршење на стручен надзор.

V. Завршни одредби

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 0201-1187/3
9 јули 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

ПРИЛОГ 1
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ

1. Закон за електронски комуникации (Сл.весник на РМ број 39/2014 и број 188/2014)

2. Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за електронските комуникации

Реден број	Име на подзаконскиот акт	Објавен во Сл.весник (број)	Дата
1.	Правилник за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства	106	14.07.2014
2.	Правилник за интероперабилност на дигитална тв.опрема што се користи од потрошувачите	140	22.09.2014
3.	Правилник за начинот на полагање на радио-аматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри, и други услови за употреба на радио-аматерски станици и	180	05.12.2014

	опрема		
4.	Програма за полагање на радиоаматерски испит	180	05.12.2014
5.	Правилник за форма и содржина на барањето за издавање на одобрение за користење на радиотреквенции и потребна документација	173	24.11.2014
6.	Правилник во форма и содржина за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиотреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на ЕУ	173	22.10.2014
7.	Правилник за интероперабилност на дигитални ТВ услуги	171	22.10.2014
8.	План за намена на радиотреквенциски опсези на РМ		
9.	Правилник за радиотреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиотреквенции	161	03.11.2015
10.	Правилник за начинот на пресметка на год.надоместок за користење на радиотреквенции	161	03.11.2014
11.	Правилник за начинот на пресметка на год. Надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви	161	03.11.2014
12.	Правилник за начинот на пресметување на год.надоместок за надзор на пазарот	161	03.11.2014
13.	Правилник за обезбедување на бистрим пристап и предпродажба на бистрим услуги	190	23.12.2014
14.	Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоци што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација	190	23.12.2014
15.	Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапките за вршење на контрола на мерење содржина и форма и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на електронски комуникациски услуги	185	16.12.2014
16.	Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга	185	16.12.2014
17.	План за нумерација	185	16.12.2014
18.	Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната доку-	138	17.09.2014

	ментација и потврдата за регистрација		
19.	План за доделување и користење на радиотреквенции во РМ	2	2015
20.	Правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап	2	08.01.2015
21.	Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци	9	21.01.2015
22.	Правилник за видот и содржината на податоците кои ги објавуваат операторите и агенцијата за услугите што се обезбедуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи	16	2015
23.	Правилник за преносливост на броеви	27	2015
24.	Правилник за ниво на деталност на информациите кои што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување	27	2015
25.	Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на операторот со значителна пазарна моќ	Објавено на веб страна на АЕК	
26.	Статут на Агенцијата за електронски комуникации	Објавено на веб страна на АЕК	
27.	Правилникот за содржината на информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција	42	2015
28.	Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства	42	2015
29.	Правилник за начинот за спроведување на посредувањето на АЕК	42	2015
30.	Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи	42	2015
31.	Одлука за утврдување на коефициентот K, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите..., заради определување на годишен надоместок за надзор на пазарот за 2015 година	42	2015
32.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на ради-	42	2015

	офреквенции за 2015 година		
33.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и серии на броеви за 2015 година	42	2015
34.	Одлука за поништување на Планот за намена на радиоеквипаментите во РМ	30	2015
35.	Заклучок за исправка на одлука	52	2015

3. Закон за прекршоци (Службен весник на РМ број 32/2007 и 51/2011)

- Постапка за порамнување и посредување (член 46-52)
- Прекршочна постапка (член 53-58)
- Прекршочна постапка пред прекршочен орган (член 59-66)

- Судска заштита (член 67-69)

- Судска постапка (Член 70-79)

- Барање за прекршочна постапка (член 80-87)

4. Закон за општа управна постапка (Службен весник на РМ број 38/2005, 110/2008, 51/2011)

5. Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РМ број 7/2005, 103/2008, 124/2010, 135/2011 и 43/2014)

6. Закон за медиуми (Службен весник на РМ број 184/2013 и 13/2014)

3621.

Врз основа на член 24 став (1) алинея 3 а во врска со член 109 став (2) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014 и 44/2015), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИОНИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ, СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО КВАЛИТЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИОНИ УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги (Службен весник на Република Македонија бр 185/2014) во член 3 став 5) се менува и гласи:

“Агенцијата може да го задолжи операторот на јавни електронски комуникациски услуги да обезбеди определен минимален квалитет на услугата во согласност со Законот за електронските комуникации и овој правилник. Задолжувањето може да се однесува на подобрување на одделен параметар, откако ќе се добијат средни вредности на дефинираните параметри, по извршените мерења на територијата на Македонија, и објавувањето на националниот извештај за населени места и националниот извештај за тест рути исто така согласно правилникот. Националниот извештај се изработува како средна вредност од сите мерења направени по населени места и тест рути дефинирани во овој правилник.”

Член 2

Во член 11 став 1 точка б) се менува и гласи:

“б) параметри во зависност од услугите:

- Говорни услуги;

- Достапност до мрежа,

- Пристапност до услуга (процент на неуспешни повици),

- Одржливост на услуга (процент на прекинати повици),

- Време на воспоставување на повик

- Квалитет на говор

- Пренесени SMS пораки

- Пренос на податоци:

1. Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер-Service Access Failure Ratio (SAFR) (%)

2. Прекинати сесии на услугата-Service Session Failure Rate (SSFR) (%)

3. Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (GPRS, EDGE, UMTS и LTE)”

Ставот 4 се менува и гласи:

“Агенцијата врши мерења и на сигналот за дигитална терестријална телевизија (DVB-T). Операторите на DVB-T треба да ги задоволуваат нормативите кои се наведени во Финалните акти на регионалната конференција за радиокомуникации за планирање на дигитална терестријална радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06). Агенцијата за електронски комуникации за мерењата ќе се повикува на следните препораки: ITU-R SM.1447, ITU-R SM.1875, ITU-R BT.1735 и Spectrum monitoring handbook Edition 2011 глава 4.11 и глава 5.2.”

Член 3

Во член 12 став 1 се менува и гласи:

“Мерењата на параметрите за квалитет се вршат во населени места со над 15 000 жители дефинирани во Прилог 7 или на тест рути дефинирани во Прилог 6 или на стационарни точки.”

Член 4

Членот 16 се менува и гласи:

“Објавување на податоците од мерењата

(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од сопствените мерења на веб страницата, со статистички приказ, поделен по населени места, согласно Прилог 7 и тест рути согласно Прилог 6 од овој Правилник и по оператори, со приказ на бројот на извршени мерења, кои учествуваат во анализата. Податоците од мерењата ќе бидат во форма и на начин, така што ќе бидат лесно читливи и разбирливи за читателот.

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овозможат на граѓаните лесен увид во параметрите за квалитет, нивото на мерен сигнал и технологијата со која операторот ги обезбедува услугите, како и споредба помеѓу два или повеќе оператори. Агенцијата ќе објавува податоци од мерењата на национално ниво по населени места, по тест рути. Агенцијата ќе објавува резултати од мерења на DVB-T во стационарни точки.

(3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на одредено подрачје операторот нема мрежна покриеност или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото дефинирано во Прилог 3 од овој правилник, истото ќе биде определено како подрачје без мрежна покриеност на операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде известен операторот да направи соодветна корекција на мапата на покриеност или да направи корекција на покриеноста на теренот така што измерената покриеност ќе одговара со онаа прикажана на мапата.

(4) Изгледот и формата на извештајот од сопствените извршени мерења на Агенцијата за квалитетот на услуги кои ги обезбедуваат операторите е даден во ПРИЛОГ 8 на овој правилник.”

Член 5

Во Прилог 2, дел III се менува и гласи:

“Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (UMTS и LTE)”

Се менува Табела за вредности на параметрите за квалитет на јавни услуги за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа и гласи:

ВРЕДНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА			
Дефиниција	-Декларирано ниво	Целна вредност	Период за доставување на извештај во АЕК
Покриеност со мрежа			
Декларирани нивоа на сигнал на мрежа од страна на операторот. Гранични вредности при кои се смета покриеност со мрежа се: GSM: RxLev>-95dBm RxQual<4 UMTS: CPICH RSCP>-105dBm и CPICH Ec/No > -12 dB При висина на приемник помеѓу 1.7-3 m	GSM		Територија %
	Добар: RxLev > -85 dBm		квартално
	Прифатлив: -95 dBm < RxLev ≤ -85 dBm		квартално
	Лош: -110 dBm < RxLev ≤ -95 dBm		квартално
	Неприфатлив: RxLev ≤ -110 dBm		квартално
	UMTS		
	Добар: CPICH RSCP > -95 dBm		квартално
	Прифатлив: -105 dBm < CPICH RSCP ≤ -95 dBm		квартално
	Лош: -115 dBm < CPICH RSCP ≤ -105 dBm		квартално
	Неприфатлив: CPICH RSCP ≤ -115 dBm		квартално

	LTE			
	Добар: RSRP >-100 dBm		квартално	квартално/
	Прифатлив: : -110 dBm <RSRP ≤-100 dBm		квартално	квартално/
	Неприфатлив: RSRP ≤-110 dBm		квартално	квартално/
Пристапност до услуга – процент на неуспешни повици				
Неуспешен повик е обид за повик кон валиден број, во областа на покривање, при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која повикува препознава тон за зафатено или пак тон за свонење на пристапот на повикувачот во период од 30 секунди од моментот кога мрежата ја прима последната цифра од бројот на крајниот претплатник.	((Бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал-бројот на успешно земање на сообраќаен канал)/ (Бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал))*100 ETSI EG 202 057-3 Се доставуваат и поединечни вредности на Бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал и бројот на успешно земање на сообраќаен канал	➤ Процентот на неуспешни повици за национални и интернационални повици < 2 %	➤ Квартално	
Време на воспоставување на повик				
Време на воспоставување на повик може да се дефинира како временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил.	➤ Средна вредност на времето на воспоставување на повик	➤ Средната вредност на доцнење после бирање на бројот при нормално оптоварување на мрежата за национални повици: ○ Мобилна кон мобилна: < 7s; ○ Мобилна кон фиксна: < 5s.	➤ Квартално	

Одржливост на услуга – процент на прекинати повици			
Процентот на повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати пред да бидат завршени од крајниот корисник, а причина е пораното прекинување во мрежата на операторот.	➤ (прекинати повици/успешни повици)*100% Се доставуваат и поединечни вредности на прекинати повици и успешни повици	➤ < 2% за време на busy hour; ➤ <1% во текот на целиот месец.	➤ Квартално
Прекинати повици по базна станица Податоците се доставуваат во excel табела	➤ (прекинати повици/успешни повици)*100%	≤3 повици од 100 повици по базна станица за време на busy hour	➤ Квартално
Пренесени SMS пораки			
Број на пренесени SMS пораки за време ≤ 2 min	➤ (број на пренесени SMS пораки за време ≤ 2 min/вкупниот број на пренесени SMS пораки)*100%	> 95 %	Квартално
Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (UMTS и LTE)			
Средна брзина на пренос на податоци која се постигнува при симнување на одредени фајлови помеѓу операторот и терминалните уреди на корисниците.	➤ Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку радиокомуникациска мрежа за сите корисници по оператор (Mbps); покажува средна брзина за пренос на податоци (на апликативно ниво) преку радиокомуникациска мрежа (изразена во Mbps) во временскиот интервал во кој се врши мерењето и се однесува на конкретната разгледувана ќелија како нејзин целосен расположлив капацитет, а не на единечен корисник.		Квартално

Член 6

Во ПРИЛОГ 3 во став 2 точка 2 се менува и гласи:

“ Технички карактеристики:

- Приемно ниво на сигнал (дефинирана колор карта):

- GSM

- Добар ($RxLev > -85dBm$, сина- $RGB(0,0,255)$);

- Прифатлив ($-95dBm < RxLev \leq -85dBm$, зелена- $RGB(0,128,128)$);

- Лош ($-110dBm < RxLev \leq -95dBm$, црвена- $RGB(255,0,0)$);

- Неприфатлив ($RxLev \leq -110dBm$, транспарентна)

Дефиниција за мрежна покриеност (гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа):

- $RxLev > -95dBm$

- UMTS

- Добар ($CPICH RSCP > -95dBm$, светло сина- $RGB(51,102,255)$);

- Прифатлив ($-105dBm < CPICH RSCP \leq -95dBm$, светло зелена- $RGB(51,204,204)$);

- Лош ($-115dBm < CPICH RSCP \leq -105dBm$, црвена- $RGB(255,0,0)$);

- Неприфатлив ($CPICH RSCP \leq -115dBm$, транспарентна)

Дефиниција за мрежна покриеност (гранична вредност до која ќе се смета покриеност со мрежа):

- $CPICH RSCP > -105dBm$ и

- $EcNo > -12dB$

- LTE

- Нивоа поголеми од $-100 dBm$ $RSRP > -100 dBm$, се дефинира покриеност со добар сигнал (сина- $RGB(0,0,255)$)

Прифатлив ($-110dBm < RSRP \leq -100dBm$, зелена- $RGB(0,128,128)$);

Неприфатлив ($RSRP \leq -110dBm$, транспарентна)

Се применува препораката (ETSI TS 136 104).

- DVB-T

- Нивоа поголеми од $56dB\mu V/m$, $Rx Level > 56dB\mu V/m$ се дефинира покриеност со сигнал (сина- $RGB(0,0,255)$)

- За останатите подрачја се дефинира подрачје без мрежна покриеност (транспарентна)

- Резолуција-големина на пиксел (grid cell)= $50m \times 50m$

- Coverage probability во самиот пиксел=мин 50% (доколку ја има оваа можност во самата апликација за планирање)

- Мапите на покривање треба да бидат пресечени со границата на Република Македонија (доколку операторот не ја поседува, истата ќе им биде доставена)

- Подлоги што треба да се користат во предикцијата на coverage фајлот се: DTM/DEM (Digital Terrain Model/Digital Elevation Model) со минимална резолуција од $50m$, Radio Clutter Data за цела територија на Македонија и останати просторни податоци кои што ги има операторот, а истите би се користеле за поточна предикција на покривање.”

Член 7

ПРИЛОГОТ 4 се менува и гласи:

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА ИЗМЕРЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА. ПАРАМЕТРИТЕ СЕ МЕРАТ НА ТЕСТ РУТИ И ЛОКАЦИИ СО МОБИЛНА МЕРНА ОПРЕМА.			
Дефиниција	Мерење	Задолжителна целна вредност	Дополнителни информации
Ниво на мерен сигнал на мобилен телефон			
Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред за време на предефинираната тест рута. Мерењата се мерат за секоја технологија поделно.	➤ Јачина на сигналот во различни фреквенциски опсези ➤ GSM: Добар: RxLev>-85dBm Прифатлив: -95dBm< RxLev≤-85dBm Лош: -110dBm<RxLev≤-95dBm Неприфатлив: RxLev≤-110dBm ➤ UMTS: Добар: CPICH RSCP>-95 dBm Прифатлив: -105dBm< CPICH RSCP≤-95dBm Лош: -115dBm<CPICH RSCP≤-105dBm Неприфатлив: CPICH RSCP≤-115dBm		Процентот е од информативен карактер
	➤ LTE: Добар: RSRP>-100dBm Прифатлив: -110dBm ≤RSRP≤- 100dBm Неприфатлив: RSRP≤-110dBm		Процентот (добар+прифатлив сигнал) е од информативен карактер

Пренос на говор – независно со која технологија се остварува услугата			
Достапност до мрежа			
Достапност до мрежа - колкав дел од времето мобилниот уред детектира покриеност со сигнал независно од технологија, како минимален услов да отпочне со користење на одредена услуга.	(Време кога мобилниот уред детектира покриеност со сигнал/вкупното време кога се врши мерењето)*100%	Повеќе од 99.5% ¹ ;	
Пристапност до услуга-процент на неуспешни повици			
Неуспешен повик е обид за повик кон валиден број, во областа на покривање, при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која повикува препознава тон за зафатено или пак тон за свонење на пристапот на повикувачот во период од 30 секунди од моментот кога мрежата ја прима последната цифра од бројот на крајниот претплатник.	((Вкупен број на обиди за воспоставување на повик -бројот на успешни воспоставени повици)/(Вкупен број на обиди за воспоставување на повик))*100%	Процентот на неуспешни повици < 2% ¹	
Време на воспоставување на повик			
Време на воспоставување на повик може да се дефинира како временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил.	Средна вредност на времето на воспоставување на повик	Средната вредност на доцнење после бирање на бројот од вкупниот број на мерењата ¹ : ○ Мобилна кон мобилна: < 7s; ○ Мобилна кон фиксна: < 5s.	

Одржливост на услуга-процент на прекинати повици																											
Процентот на повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати пред да бидат завршени од крајниот корисник, а причина е пораното прекинување во мрежата на операторот.	(прекинати повици/успешни повици)*100%	< 2% ¹																									
Квалитет на говор																											
Квалитет на говор Се регистрираат MOS оценките кои се добиваат од мерењата во согласност со ITU-T-P.800 MOS скала според G.107: Со MOS оценувањето се комбинира E-model, односно одредување на R факторот на трансмисија. Овој фактор ги зема во предвид и следните услови при оценување на говорот: Basic signal-to-noise ratio Simultaneous impairment factor Delay impairment factor Equipment impairment factor Advantage factor	MOS скала според G.107: <table><tr><td>Многу задоволен</td><td>4.34</td></tr><tr><td>Задоволен</td><td>-5.00</td></tr><tr><td>Некои корисници задоволни</td><td>4.03</td></tr><tr><td>Многу корисници незадово-лни</td><td>-4.33</td></tr><tr><td>Скоро сите корисници незадово-лни</td><td>3.60</td></tr><tr><td>Не препорачливо</td><td>-4.02</td></tr><tr><td></td><td>3.10</td></tr><tr><td></td><td>-3.59</td></tr><tr><td></td><td>2.58</td></tr><tr><td></td><td>-3.09</td></tr><tr><td></td><td>1.00</td></tr><tr><td></td><td>-2.57</td></tr></table>	Многу задоволен	4.34	Задоволен	-5.00	Некои корисници задоволни	4.03	Многу корисници незадово-лни	-4.33	Скоро сите корисници незадово-лни	3.60	Не препорачливо	-4.02		3.10		-3.59		2.58		-3.09		1.00		-2.57		Вредноста е од информативен карактер
Многу задоволен	4.34																										
Задоволен	-5.00																										
Некои корисници задоволни	4.03																										
Многу корисници незадово-лни	-4.33																										
Скоро сите корисници незадово-лни	3.60																										
Не препорачливо	-4.02																										
	3.10																										
	-3.59																										
	2.58																										
	-3.09																										
	1.00																										
	-2.57																										
Пренесени SMS пораки																											
Број на пренесени SMS пораки. Однос на коректно пратени и примени SMS пораки помеѓу два терминали. Терминалниот уред кој ги прима пораките се наоѓа на фиксна локација.	(број на коректно пренесени SMS пораки /вкупниот број на испратени SMS пораки)*100%	> 98 % ¹																									
Пренос на податоци																											
Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со сервер - Service Access Failure Ratio (SAFR) (%)																											
Веројатноста дека претплатник не може да воспостави TCP/IP конекција до сервер кој нуди	Неуспешни обиди за воспоставување на IP конекција со																										

сервис	сервер/вкупен број на обиди за воспоставување на IP конекција со сервер		
Прекинати сесии на услугата - Service Session Failure Rate (SSFR) (%)			
Однос помеѓу воспоставени сесии и сесии прекинати не на барање на корисникот	Прекинати сесии на услугата без барање на корисникот/успешно започнати сесии		
Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа (GPRS, EDGE, UMTS и LTE)			
Брзината на пренос на податоци која се постигнува при симнување на тест фајл со големина од 5 MB помеѓу операторот и терминалниот уред на корисникот.	Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку радиокомуникациска мрежа (Mbps) во временскиот интервал во кој се врши мерењето;	>3 Mbps	Брзината на пренос на податоци по населени места
Брзината на пренос на податоци која се постигнува при симнување на тест фајл со големина од 1 MB помеѓу операторот и терминалниот уред на корисникот.	Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку радиокомуникациска мрежа (Mbps) во временскиот интервал во кој се врши мерењето;	>2 Mbps	Брзината на пренос на податоци по тест рути (патишта)
Ниво на DVB-T сигнал			
Ниво на DVB-T сигнал измерен на радиориемник	Измерено ниво на DVB-T сигнал радиориемник за QAM 64 модулација за мерење во стационарни точки	RxLevel> 56dBμV/m	Информациите за нивото на DVB-T ќе се прикажи на мапа со информации за датата на мерење, каналот, име на операторот и информација за покриеноста

*Графички приказ на измерените параметри за квалитет од табелата на овој прилог во електронска форма се со следниве карактеристики:

1. Технички карактеристики
 - Приемно ниво на сигнал (Дефинирана колор карта):
 - GSM
 - Добар ($RxLev > -85dBm$, сина- $RGB(0,0,255)$);
 - Прифатлив ($-95dBm < RxLev \leq -85dBm$, зелена- $RGB(0,128,128)$);
 - Лош ($-110dBm < RxLev \leq -95dBm$, црвена- $RGB(255,0,0)$);
 - Неприфатлив ($RxLev \leq -110dBm$, бела- $RGB(255,255,255)$);)
 - UMTS
 - Добар ($CPICH_RSCP > -95dBm$, светло сина- $RGB(51,102,255)$);
 - Прифатлив ($-105dBm < CPICH_RSCP \leq -95dBm$, светло зелена- $RGB(51,204,204)$);
 - Лош ($-115dBm < CPICH_RSCP \leq -105dBm$, црвена- $RGB(255,0,0)$);
 - Неприфатлив ($CPICH_RSCP \leq -115dBm$, бела- $RGB(255,255,255)$)
 - LTE
 - Нивоа поголеми од $-100\ dBm$ ($RSRP > -100dBm$) се дефинира покриеност со добар сигнал (сина- $RGB(0,0,255)$)
 - Прифатлив ($-110dBm < RSRP \leq -100dBm$, зелена- $RGB(0,128,128)$);
 - Неприфатлив ($RSCP \leq -110dBm$, бела- $RGB(255,255,255)$)
 - DVB-T
 - Нивоа поголеми од $56dB\mu V/m$, $Rx\ Level > 56dB\mu V/m$ се дефинира покриеност која задоволува за мерења во стационарни точки.
2. Податочен формат во kml, kmz формат, map info map податочен приказ”

Член 8

ПРИЛОГОТ 5 се менува и гласи:

“МЕТОДОЛОГИИ

Мерните методологии ги запазуваат спецификации-те дефинирани во ETSI TS 102 250. За мерењата, за сите оператори се користи иста мерна опрема и исти мерни терминали. Во мерењата се користи методологија на т. н. прозорец. Прозорецот може да биде составен само од методологија за говор, само од методологија за мерење на квалитет на говор, само од методологија за мерење на СМС, само методологија за пренос на податоци или нивна комбинација.

Методологија за мерење на квалитет на услуга-пренос на говор

- Benchmarking
 - Се мерат сите оператори паралелно.
- Изгледот на прозорецот ги запазува следните услови:

- За генерирање на повик:
- време на воспоставување на повик-30 сек;
- траење на повик:
- Сценарио 1-90 сек.;
- Сценарио 2-120 сек.;
- Сценарио 3-просечна вредност на траење на повик од сите оператори доставени во последниот квартал пред да се прави мерењето
- пауза помеѓу повици-30 сек.
- За генерирање на СМС:
- Се мерат од крај до крај СМС пораки кои се испраќаат од мерната опрема и се примаат со мерната опрема.
- Содржината на СМС пораката е 42 карактери. Се врши само воспоставување на појдовен повик (MOC-Mobile Originated Call)
- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h.
- Доколку во една скрипта се мерет и говор и СМС паузата помеѓу нив ќе е 10 секунди

- Покренат спор од претплатници или крајни корисници

- Се мери само спорниот оператор, доколку на локацијата за која се однесува спорот нема објавени резултати од мерења на Агенцијата. OUTDOOR методологија-мерењата се вршат во непосредна близина на адресата на која е склучен договорот, физички што поблиску колку ни дозволува просторот да се пристапи со возилото, на претплатникот или крајниот корисник кој го покренал спорот.

- Изгледот на прозорецот ги запазува следните услови:
- време на воспоставување на повик-30 сек;
- траење на повик-90сек.;
- пауза помеѓу повици-30 сек.
- Се врши само воспоставување на појдовен повик (MOC-Mobile Originated Call)
- Времетраењето на мерењето не треба да е пократко од 120 мин.

- Методологија за мерење на квалитет на услуга-пренос на податоци

- Benchmarking
- Се мерат сите оператори паралелно.
- Се врши воспоставување на пакетска сесија, се мери брзината на пренос на податоци која се постигнува при симнување на одредени тест фајлови (од листата на тест фајлови) помеѓу операторот и терминалниот уред. Паузата помеѓу две последователни пакетски сесии изнесува 30 сек.

- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци на апликативно ниво преку радиокомуникациска мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на одредени тест фајлови (од листата на тест фајлови) кои се поставени на:

- http://www.t-mobile.mk/speedtest/TEST_#.bin;
- http://www.one.mk/speedtest/TEST_#.bin;
- http://www.vip.mk/speedtest/TEST_#.bin;
- http://webadresa/speedtest/TEST_#.bin;
- Сервер на AEK
- Тест фајлот е со големина од 5MB за мерење по населени места Тест фајлот е со големина од 1 MB за тест рути

- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија има пауза од 5 сек.

- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h.

Доколку во една скрипта се мерет и говор и пренос на податоци паузата помеѓу нив ќе е 10 секунди.

- Покренат спор од претплатници или крајни корисници

- Се мери само спорниот оператор, доколку на локацијата за која се однесува спорот нема објавени резултати од мерења на Агенцијата. Во случај локацијата да се наоѓа во репрезентативна област на одредена зона, ќе се земаат во предвид резултатите од репрезентативната зона

- OUTDOOR методологија-мерењата се вршат во непосредна близина на адресата на која е склучен договорот, физички што поблиску колку ни дозволува просторот да пристапиме со возилото, на претплатникот или крајниот корисникот кој го покренал спорот.

- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци на апликативно ниво преку радиокомуникациска мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на одредени тест фајлови (од листата на тест фајлови) кои се поставени на:

- http://www.SPOREN_OPERAT-OR.mk/speedtest/TEST_#-bin;
- Листата на тест фајловите е со големина : 1 MB или 5 MB-
- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија има пауза од 5 сек

- Бројот на сесии кои се мерат не е помал од 30

- Видот и содржината на сесијата се креира во зависност од различните потреби при мерење.

- Методологија за мерење на квалитет на услуга-квалитет на говор

- Оценка MOS – Mean Opinion Score – ITU го дефинира како вредности на предефинирана скала, според која субјектот (дедигирана личност) врши оценување според негово мислење за перформансите на трансмисија преку телефонски систем како за конверзација така и за слушање на говорен материјал.

- Системот кој го користи Агенција за снимање на MOS се базира на POLQA алгоритам. Perceptual Objective Listening Quality Assessment (ITU-T Rec. P.863) за добивање на MOS-LQO оценување.

- MOS-LQO – претставува објективно оценување на квалитетот на говор, а оценувањето се врши со генерирање на повици и снимање на MOS-LQO вредностите.

- Повици се генерирани со користење на Nemo Outdoor апликативно решение за мерење на квалитет на говор користејќи POLQA алгоритам.

- За генерирање на повик се користи сценариото од „Методологија за мерење на квалитет на услуга-пренос на говор“, се користат 3 телефонски апарати, со апликација за комуникација и споредување на говор Nemo Media Router, и Nemo Voice Server, со можност за меѓусебно комуницирање, сè со цел снимање и репродукција на MOS-LQO вредности.

- Квалитетот на говор се мери во правец:

- мобилен уред – сервер (појдовна насока);

- Се воспоставува повик mobile to fix, се снимаат MOS-LQO вредностите во двете насоки:

- Корисничка страна – мобилен уред (појдовна насока) – оценка добиена од страна на NMR кај мобилниот уред,

Методологија за мерење на DVB-T сигнал

- Benchmarking

- Се мерат сите DVB-T оператори паралелно во стационарни точки.

- Се мери нивото на поле на DVB-T сигнал

- Покренат спор од претплатници или крајни корисници

- Се мери само спорниот оператор, доколку на локацијата за која се однесува спорот.

- OUTDOOR методологија-мерењата се вршат во непосредна близина на адресата на која е склучен договорот, физички што поблиску колку ни дозволува просторот да пристапиме со возилото, на претплатникот или крајниот корисникот кој го покренал спорот.

Член 9

ПРИЛОГ 6 се менува и гласи:

“Тест рути

Тест рути:

Автопат и магистрални патишта:

- Делница 1: Граница со Р. Србија (Табановце)–Куманово–Миладиновци–Велес–Гевгелија–граница со Р. Грција (Богородица) (176 км);

- Делница 1’: Прилеп–Градско–Велес–Куманово–граница со Р. Србија (Табановце) (200 км);

- Делници 2: Граница со Р. Бугарија (Деве Баир)–Крива Паланка–Страцин–Романовце (Куманово)–Миладиновци–обиколница Скопје–Тетово–Гостивар–Кичево–Подомолје–Струга–граница со Р. Албанија (Кафасан) (298км);

- Делница 3: Крстосница Подмолје–Охрид–Косел–Ресен–Битола–Прилеп–Велес–Штип–Кочани–Делчево–граница со Р. Бугарија (Рамна Нива) (318км);

- Делница 3’: Граница со Р. Албанија (Св. Наум)–Охрид–Косел–Ресен–делница Битола (крстосница Куречани)–граница со Р. Грција (Медитлија) (127км);

- Делница 4: Граница со Р. Косово (Блаце)–крстосница Стенковец–обиколница Скопје–Петровец–крстосница Велес–Свети Николе–Штип–Радовиш–Струмица–граница со Р. Бугарија (Ново Село) (205км);

Регионални патишта:

- Делница 5: Битола–Демир Хисар–Кичево–Македонски Брод–Прилеп (140км);

- Делница 6: Гевгелија–Богданци–Стар Дојран–Валандово–Струмица–Берово–Пехчево–Делчево (139км);

- Делница 7: Страцин–Кратово–Пробиштип–раскрсница Крупиште–Кочани–Виница–Берово (118км);

- Делница 8: Дреново–Кавадарци–Неготино–Пепелиште–Штип–Свети Николе–Куманово (140км)

- Делница 9: Граница со Р. Косово (Јажинце)–Тетово–Јегуновце–Ратае–Цепчиште–Тетово–Поповашапка–Тетово–Гостивар–Маврови анови–Дебар–Струга (230);

- Делница 10: граница со Р. Грција (Маркова Нога)–Макази–Царев Двор – Отешево – Стење – Отешево – Трпејца (80км);

За тест рутите не е дефиниран минимален број на повици. Една тест рута ќе биде измерена минимум еднаш.

Доколку се направат мерења на дел од една тест рутата, резултатите од мерењата ќе влезат во вкупните резултати за истата.

Член 10

ПРИЛОГ 7 се менува и гласи:

“Во следната табела се дадени населени места со информација за минимален број на повици согласно последниот официјален попис на населението во Македонија:

Населени места- Општини со над 15000 жители	Бр. на население	мин. Број на повици
Скопје	506926	2028
Куманово	108048	432
Тетово	90650	363
Гостивар	83018	332
Кичево	30403	122
Дебар	20483	82
Охрид	53006	212
Струга	64956	260
Битола	92905	372
Прилеп	75898	304
Виница	19938	80
Штип	48578	194
Велес	54955	220
Струмица	56533	226
Кочани	38058	152
Кавадарци	38968	156
Неготино	19414	78
Радовиш	28870	115
Свети Николе	17966	72
Крива Паланка	20257	81
Гевгелија	22846	91
Брвеница	15885	64
Делчево	17505	70
Боговиње	28997	116
Желино	24390	98
Липково	27058	108
Врапчиште	25399	102
Илинден	15894	64
Пробиштип	16193	65
Ресен	16825	67
Студеничани	17246	69
Теарце	22454	90

Член 11

ПРИЛОГ 8 се менува и гласи:

(1) Агенцијата ќе објавува резултати од мерења на DVB-T во стационарни точки во .kmz формат со информации за датум на мерење, име на DVB-T Оператор, ниво на измерен сигнал со информација за покривноста.

(2) Агенцијата за електронски комуникации подготвува Извештај за состојбата на квалитет на услуги за населено место, тест рута и национален извештај за национални мобилни оператори на Република Македонија во следниот формат:



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА НА КВАЛИТЕТ НА
УСЛУГА ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО XXXXXXXX
/ТЕСТ РУТА XXXXXXXX /НАЦИОНАЛЕН**

**НАЦИОНАЛНИ МОБИЛНИ
ОПЕРАТОРИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**



Подготвено
од
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции

- Според Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, Агенцијата за електронски комуникации ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, и согласно член 16 од овој правилник истите ги објавува на www.komuniciraj.mk.
- Во согласност со динамиката на работа и работните задачи на Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции, објавувањето на овие податоци го има поделено според населени места/тест рути. Населените места се добиени според податоците кои ги дава Државниот завод за статистика на Република Македонија од последниот попис на население на Р. Македонија.
- Согласно прилог 6/прилог 7 од горе наведениот правилник, Агенцијата ги објавува податоците од сопствените мерења по однос параметрите за квалитет на услугите за Тест рута/Населено место, за операторите: ОНЕ Телекомуникациски услуги, Т-Мобиле Македонија и ВИП Оператор ДООБЛ.




Краток опис на користената опрема за мерење и пост-процесирање:

- Мерењата и мерната опрема ги запазуваат техничките спецификации дефинирани во ETSI TS 102 250;
- Користена е софистицирана опрема за симулација на корисничко искуство, во комбинација од хардверско/софтверско решение за генерирање, анализа и објавување на податоците;
- Методологиите кои се користени за мерење на параметрите за квалитет на услуги подетално се објаснети во Прилог 5 (Benchmarking) од Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
- Забелешка:
 - За генерирање на повик користено е Сценарио 2 од Прилог 5, од наведениот правилник.
 - Во креирањето на пакетска сесија при мерење на квалитет на услуга - пренос на податоци, користен е фајл со големина од 1МВ/5МВ.
 - Задолжителните целни вредности на параметрите во графици се однесуваат на националниот извештај



- Во согласност со Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, на следните табели се дадени резултатите, добиени сумарно за време на извршените мерења.
- Периодот кога се вршени мерењата:
– xx xx xxxx – xx xx xxxx
- Распределбата на бројот на генерирани повици дадени во населените места е добиен според пропорционална поделба по однос на густина на население во дадена општина според податоците превземени од податоците кои ги дава Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Населено место	Број на население	Минимален број на повици	Реализиран и повици Оператор 1	Реализирани повици Оператор 2	Реализирани повици Оператор 3



4




5




Време на воспоставување на повик

■ временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дена повикот се воспоставил



Пренесени SMS пораки

■ однос на број на коректно пренесени SMS пораки и вкупниот број на испратени SMS пораки




6



Квалитет на говор

■ Се регистрираат MOS оценките кои се добиваат од мерењата во согласност со ITU-T-P.800



7



Неуспешни обиди за прикачување на пакетски комутирана мрежа (AFR)*

■ веројатност дека претплатник не може да воспостави
TCP/IP конекција до сервер кој нуди сервис

%



* помала вредност е подобра

Прекинати сесии на услугата (SSFR)*

■ однос помеѓу воспоставени сесии и сесии прекинати на
барање на корисникот


%




* помала вредност е подобра

**Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа
комбинирано по технологии (GPRS, EDGE, UMTS и LTE) за населени места**

■ DL - примане на фајл со големина од 5MB ■ UL - праќање на фајл со големина од 5 MB





Член 12 Влегување во сила

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.

Бр. 0201-1295/5
10 јули 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3622.

Врз основа на член 43 став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 и 97/15), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/07 и 122/13) во членот 6 став 1 во алинејата 1 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите „или во Книгата за евиденцијата на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди“.

Во алинејата 5 по зборовите „(ICAO Doc. 9408),“ се додаваат зборовите „или друг прифатен меѓународен воздухопловен стандард или препорачана практика кои се соодветни за типот на воздухопловот и специјализираните услуги кои се планира да се вршат,“.

Член 2

Во членот 7 во ставот 3 по зборовите „(Manual on Aerial Work)“ се додаваат зборовите „или друг прифатен меѓународен воздухопловен стандард или препорачана практика кои се соодветни за типот на воздухопловот и специјализираните услуги кои се планира да се вршат и“.

Во ставот 4 по зборовите „(Manual on Aerial Work)“ се додаваат зборовите „или друг прифатен меѓународен воздухопловен стандард или препорачана практика кои се соодветни за типот на воздухопловот и специјализираните услуги кои се планира да се вршат“.

Член 3

Во членот 59 во точката 2, точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3) која гласи:

“3) пилоти кои поседуваат уверение/сертификат/потврда согласно член 9 став (1) од Уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.”

Член 4

Во членот 62 во ставот 1 по зборовите „наменска конструкција,“ се додаваат зборовите „воздухопловите без екипаж,“.

Член 5

Во членот 64 се додава нов став 2 кој гласи:

“По исклучок од став 1 на овој член, воздухоплов без екипаж со максимална маса на полетување помала од 20 килограми треба да се одржува согласно инструкциите на производителот, доколку такви постојат.”

Член 6

Во членот 82 во точката (2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3) која гласи:

“3) пилоти кои поседуваат уверение/сертификат/потврда согласно член 9 став (1) од Уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.”

Член 7

Во членот 85 во ставот 1 по зборовите „наменска конструкција,“ се додаваат зборовите „воздухопловите без екипаж,“.

Член 8

Во членот 87 се додава нов став 2 кој гласи:

“По исклучок од став 1 на овој член воздухоплов без екипаж со максимална маса на полетување помала од 20 килограми треба да се одржува согласно инструкциите на производителот, доколку такви постојат.”

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-711/3
3 јули 2015 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство,
Директор,
м-р Горан Јандреоски, МБА, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3623.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на осумдесет и деветата седница одржана на 14.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУМИЦА, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БЕРОВО, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕЛЧЕВО

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица се избира:

1. Златко Иванов.

II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово се избира:

1. Борче Јанев.

III

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево се избира:

1. Бранко Тричковски.

V

Оваа одлука влегува во сила на ден 14.07.2015 година, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОИ Бр. 1/15
14 јули 2015 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3624.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ со инсталирана моќност од 47,25 kW и со локација на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-170;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 47,25 kW (214 панели со моќност на панел од 220 W и 1 панел со моќност од 170 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 75.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“, УП1 бр.08-169/12 од 31.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ се одобрува користење на повластена тарифа од 16 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-09/15
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3625.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и транспорт ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО экспорт - импорт Илинден, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), на седницата одржана на 16.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И МАЗУТ 1 (НС-1)

1. На Друштвото за трговија и транспорт ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО экспорт - импорт Илинден, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива

ва и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1).

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-42/15
16 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И МАЗУТ 1 (НС-1)

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и транспорт ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО експорт - импорт Илинден, со седиште на Ул. 500 бр.89, Марино - Илинден, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1).

3. Датум на издавање на лиценцата:

16 јули 2015 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

16 јули 2025 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 53.03.1/15

7. Број на деловниот субјект (ЕМБС) - 7022573

8. Единствен даночен број – 4054015502603

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1).

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 4 надземни резервоари и тоа: 1 резервоар од 2000м³ за прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 250м³ за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 250м³ за прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 1 резервоар од 1000м³ за прием на Мазут 1 (НС-1). Резервоарите се наоѓаат на КП.бр 4572/2-116/3374 што се водат на Имотни листови бр.7228 и бр.7229 за КО Ресен. Резервоарите се во сопственост на „ АЕ – ПЕТРОЛ“ – ДОО-ЕЛ с. Царев Двор – Ресен со кого Друштвото за трговија и транспорт ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО експорт - импорт Илинден има склучен Договор за закуп на 10 години.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1);

- обезбеди Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), со кој врши трговија на големо да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу- субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех;
- извештај за промените во главнината;
- извештај за паричните текови;
- применетите сметководствени политики;
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварији и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и војна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и

8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА					ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА				Состојба на залихи		
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	во РМ		ВКУПНО РМ (8+9) 10	13ВОЗ продажба (10+11) 12	11	на крајот на годината (месец) (7-12) 13			
		ОКТА 3	Други 4			големо продажба 8						мало продажба 9		
1				5										
Еуросулер БС- 95														
Еуродизел БС(Д-Е V)														
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)														
Мазут 1 (НС-1)														
Вкупно														

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

3626.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 КОЊАРКА“, со инсталирана моќност од 1.000 kW и со локација на КП бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО Скочивир, Општина Новаци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-64;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 236 КОЊАРКА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО Скочивир, Општина Новаци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.000 kW (една генераторска единица со моќност од 1.000 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.181.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 КОЊАРКА“, УП1 бр.08-251/12 од 25.03.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-84/15
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3627.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП. 840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-126;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.380 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“, УП1 бр.08-170/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 16 €€/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-271/14
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3628.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ со инсталирана моќност од 47,25 kW и со локација на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-170;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 47,25 kW (214 панели со моќност на панел од 220 W и 1 панел со моќност од 170 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 75.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 22.07.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-08/15
8 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3629.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), и член 10 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, на ден 15.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 17/13 од 08.05.2013 година, на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, за хидроелектроцентралата МХЕЦ ЕШТЕРИЧКА РЕКА со реф.бр.373, се продолжува до 7.12.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-17/13
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3630.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.07.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 КОЊАРКА“, со инсталирана моќност од 1.000 kW и со локација на КП бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО Сковивир, Општина Новаци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-64;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „ХЕЦ 236 КОЊАРКА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО Скопје, Општина Новаци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.000 kW (една генераторска единица со моќност од 1.000 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.181.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 22.7.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-83/15
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3631.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 15.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-202/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Трговското друштво за производство, промет и услуги МАНАС-КОВ Горѓи ДООЕЛ Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-202/12
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3632.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП. 840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛОСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-126;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МЕТАЛОСОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.380 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 22.07.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-270/14
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3633.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2015 година, во однос на месец мај 2015 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2015, во однос на месец мај 2015 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015121